

Ви нуди неограничени можности за превоз на стоки, поштенски и курирски услуги редовно во следните градови:

1 ЗОНА: Битола, Прилеп, Скопје, Кавадарци, Неготино, Велес, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Охрид, Ресен, Гевгелија, Валандово, Струмица, Радовиш, Штип, Градско, Куманово, Св.Николе, Кочани, Винаца, Демир Хисар, Демир Капија, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Кратово, Крива Паланка, Дебар, Крушево, Македонски Брод, Богданци. НАСКОРО Ново Село, Боговиње

2 ЗОНА: Наскоро останати населени места во Македонија

- Подигање и достава на секаков вид на пратки за потребите на Вашата фирма;
- Подигање и достава на секаков вид на документи;
- Подигање и достава на предмети за приватни потреби;
- Подигнување и поднесување на документи во министерства, амбасади, служби, фирми, јавни институции каде што не е потребно Ваше лично присуство и чекање повеќе од 10 мин.;
- Превоз на поединечни пратки;
- Подигање на пратки од врата и достава до врата во зависност од вашите желби и потреби

НАКРАТКО, МОЖЕМА ДА ГИ ИЗВРШИМЕ СИТЕ ГОРЕНАВЕДЕНИ РАБОТИ КОИ НЕ СЕ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО ЛИЧНО ПРИСУСТВО

Цената на услугата се пресметува врз основа на:

- Волуменот на пратката (со дозволена тежина = волумен X 370)
- Тежина на пратката (со дозволен волумен = тежина : 370)
- По предмет (за оние предмети за кои што се определени фиксни цени)
- По износ за парични средства

КАРГО ЕКСПРЕС ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ПО КОЈ ОСНОВ ЌЕ ИЗВРШИ ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА

ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПО ВОЛУМЕН И ТЕЖИНА

		база / база	база / врата*	врата / врата*	доплата за 2 зона
тарифа 1	тежина до 1 кг и волумен до 0,005 м ³	60 ден.	90 ден.	120 ден.	30 ден.
тарифа 2	тежина над 1 кг до 5 кг и волумен над 0,005 м ³ до 0,03 м ³	70 ден.	100 ден.	130 ден.	30 ден.
тарифа 3	тежина над 5 кг до 10 кг и волумен над 0,03 м ³ до 0,04 м ³	80 ден.	110 ден.	140 ден.	30 ден.
тарифа 4	тежина над 10кг до 20 кг и волумен над 0,04 м ³ до 0,06 м ³	100 ден.	130 ден.	160 ден.	30 ден.
тарифа 5	тежина над 20кг до 30 кг и волумен над 0,06 м ³ до 0,09 м ³	120 ден.	150 ден.	180 ден.	50 ден.
тарифа 6	тежина над 30кг до 40 кг и волумен над 0,09 м ³ до 0,11 м ³	140 ден.	170 ден.	200 ден.	50 ден.
тарифа 7	тежина над 40кг до 50 кг и волумен над 0,11 м ³ до 0,15 м ³	190 ден.	220 ден.	250 ден.	50 ден.

НАПОМЕНА: Доколку пратката надминува еден од двата параметри во тарифата, се наплаќа по повисока тарифа.

Во тарифа од 1 до 7 кај ознаката (*) пресметана е услуга "врата" за предмети со должина до 2 м

				доплата за 2 зона	
тарифа 8	волумен над 0,15 м ³ до 0,3 м ³	волуменот X 1500 ден.	или тежина над 50 кг до 110 кг	1 кг X 4 ден.	100 ден.
тарифа 9	волумен над 0,30 м ³ до 0,6 м ³	волуменот X 1300 ден.	или тежина над 110 кг до 220 кг	1 кг X 3,6 ден.	200 ден.
тарифа 10	волумен над 0,60 м ³ до 1,2 м ³	волуменот X 1200 ден.	или тежина над 220 кг до 440 кг	1 кг X 3,4 ден.	400 ден.
тарифа 11	волумен над 1,20 м ³ до 2,0 м ³	волуменот X 1000 ден.	или тежина над 440 кг до 740 кг	1 кг X 2,9 ден.	600 ден.
тарифа 12	волумен над 2,00 м ³ до 4,8 м ³	волуменот X 900 ден.	или тежина над 740 кг до 1775 кг	1 кг X 2,5 ден.	800 ден.
тарифа 13	волумен над 4,80 м ³ до 10 м ³	волуменот X 800 ден.	или тежина над 1775 кг до 3700 кг	1 кг X 2,3 ден.	1200 ден.

тарифа 14	волумен над 10 м ³ , или тежина над 3700 кг	- цена по договор
тарифа 15	лесни пратки со тежина до 50 пати поголема од волуменот (пратка со голем волумен, а мала тежина)	- цена по договор

Во тарифите од 8 до 14 е пресметана услуга "врата" за предмети со должина до 2 м.

Услугата "врата" за предмети со должина над 2 м се доплаќа според ценовник

ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ПРЕДМЕТИ ЗА 1 ЗОНА (2 зона се доплаќа)

цена на превоз за надворешни гуми			
патнички возила		полутоварни и џип	
12/13/14	- 60 ден.	12/13/14	- 70 ден.
15/16	- 70 ден.	15/16	- 90 ден.
17/18	- 90 ден.	17/18	- 110 ден.
19/20	- 110 ден.	19/20	- 130 ден.
товарни -25 % од волуменот			

- за повеќе од 3 гуми 10% попуст (патнички / полутоварни)
- за повеќе од 8 гуми 15% попуст (патнички / полутоварни)
- за повеќе од 20 гуми 20% попуст (патнички / полутоварни)

цена на превоз за авто делови	
хауба / браник:	од 150 ден.
врата:	од 250 ден.
крило:	од 90 ден. / челен лим: од 100 ден.
шофершајбна:	до 1.4 м=300 ден. -над 1.4 м=450 ден.-над 2м=950 ден.
венец:	80 ден. / праг: 100 ден.
мењач:	од 350 ден. / мотор за возило: од 800 ден.

- за повеќе од 3 делови во една пратка освен за шофершајбни -10%

Поштенска парична упатница	
Цена на превоз за парични средства - денари од парична упатница* или пратка со откуп се пресметува на следниот начин :	
Пар.сред.	до 600 ден. = 10 ден.
Пар.сред.	до 6000 ден. = 50 ден.
и за секој наредни 6000 ден.	+ 30 ден.

- *- како трансфер на пари максимален износ до 20.000,00 ден.
- како додатна услуга од откуп или за купување максимален износ до 120.000 ден.

цена на превоз за:	
мопед/скутер/моторцикл	600/800-1000/1300 ден.
велосипед	250 ден.
двосед/тросед/фотеља	900/1100/450 ден.
столица	-30% од волуменот
табла плексиглас:	1 м ² = 30 ден; лексан: 1 м ² = 25 ден.
Прозори: без стакло	-20% од волуменот / со стакло волуменот + 40%

- за поголеми количини попуст по договор

ДОПЛАТА ЗА УСЛУГА „ВРАТА“

	од врата	до врата *
за предмети со цена до 200 ден.	+ 30 ден.	+ 30 ден.
за парични средства (до 40.000,00 ден.)	+ 30 ден.	+ 30 ден.
за предмети со должина над 2м до 4м	+ 80 ден.	+ 80 ден.
за предмети со должина над 4м	+ 130 ден.	+ 130 ден.

* за пратки при чија достава или подигање е задолжително користење на платен паркинг истиот се наплаќа

ПОСЕБНИ УСЛУГИ:

подигање или предавање со проверка на пратката со време на чекање до 30 мин. + 100 ден.
враќање на повратница, потпишан документ + 10 ден. (се наплаќа од барателот)
лежарина: дневно се доплаќа + 20% од цената на превоз, а се пресметува после 7 дена
експрес достава до утврден временски период + 150 ден.
гарантирана вредност до 60.000,00 ден. +2%
враќање на неподигната пратка: за враќањето се наплаќа 50% од редовната цена

МЕСЕЧНИ ПОПУСТИ

повеќе од 10 пратки и над 2.000 ден.	10 %
повеќе од 30 пратки и над 3.500 ден.	15 %
повеќе од 100 пратки и над 20.000 ден.	20 %
повеќе од 300 пратки и над 40.000 ден.	25 %

* треба да се исполнети и двата услови во текот на еден месец, попустот го користи плаќачот на пратката

Почитувани корисници на нашите услуги, со самото нарачување на услугата или праќање на пратката КАРГО ЕКСПРЕС смета дека нарачателот (примачот или праќачот) и испраќачот го прифаќаат важечкиот ценовник и општите услови - ПРАВИЛА:

- Нарачките да се извршуваат на следните телефони : 047 220 350 и 070 307 883, за пратки кои се подигнуваат од врата препорачливо до 14:30ч.
- Под пратка се подразбира превоз на еден или повеќе предмети од еден испраќач за еден примач, при едно праќање кои се подигаат од едно место и се испорачуваат на едно место.
- КАРГО ЕКСПРЕС не врши прием, превоз и испорака на пратки во неработни денови (Недела и празници)
- При нарачката да се наведат точни податоци: време на подигање; податоци за испраќачот и примачот; големината и тежината на пратката; специфичности на пратката; кој плаќа и начин на плаќање; информации за пристапноста со возило до местата на прием и испорака. Пратките со тежина над 500 кг и должина над 2 м не се достапни во сите населени места.
- Зона 1 се смета до 3 километри надвор од влезната табла на градот.
- Нарачката да не се извршува додека пратката не е договорена и подготвена во спротивен случај КАРГО ЕКСПРЕС има право од нарачателот да наплати 150 ден. за направен трошок.
- Пратката се праќа и подигнува со документ за идентификација, полномошно или печат за правно лице и потпис од двете странки
- Времето на задржување на КАРГО ЕКСПРЕС при подигање или достава на пратка не смее да биде подолго од 10 минути, а за пратки со проверка не подолго од 30 минути. Доколку КАРГО ЕКСПРЕС во горенаведениот временски рок не успее да ја подигне или испорача пратката неговата обврска по таа пратка е завршена. Пратката ќе треба да се подигне од КАРГО ЕКСПРЕС центарот или истата по 7 дена ќе биде вратена кај испраќачот.
- Обврска на испраќачот е: да ја одбележи и адресира пратката, да даде целосни податоци за примачот, да ја спакува пратката пропишно за да не дојде до нејзино оштетување или оштетување на други пратки од неа, за специфичностите на пратката (вредност, запаливост, кршливост, расипливост, ограниченост на време за испорака, итн) да го извести превземачот од КАРГО ЕКСПРЕС и истото да го обележи на пратката. Минимални димензии на пратка 13X18 см.
- Доколку испраќачот не го почитува правилото бр. 8 а превземачот од КАРГО ЕКСПРЕС не го забележи тоа во случај на губење или оштетување на пратката и оштетување на други пратки од неа одговорноста за настаната штета ја сноси испраќачот.
- Забрането е услугите на КАРГО ЕКСПРЕС да се користат за праќање на недозволен и нелегални стоки. Во спротивно испраќачот и примачот ја сносат целата одговорност и се должни да му ја надоместат настанатата штета на КАРГО ЕКСПРЕС. КАРГО ЕКСПРЕС има право да одбие прием на пратка или од праќачот да побара да ја отвори.
- За пратка потешка од 25 кг. или поголема од 0.2 м³ испраќачот и примачот се должни да обезбедат лица или средства за "утовар и растовар" и пристап со возило до местото на прием и испорака на пратката. Обврската на КАРГО ЕКСПРЕС е достава до врата, а не и внесување и редење.
- Примачот на пратката ќе биде известен со телефонско јавување или порака на броевите кои што се наведени за контакт од праќачот.
- Пратка која не се подига после 2 дена, КАРГО ЕКСПРЕС има право да ја достави до врата и да наплати за достава ДО ВРАТА.
- КАРГО ЕКСПРЕС има обврска да направи до 2 обиди за телефонски да го извести примачот или до 2 обиди за доставување кога пратката е со достава до врата. После 7 дена има право да му ја врати на праќачот и од него да наплати за праќање и враќање на пратката.
- Кога примачот одбива да ја прими пратката, испраќачот има обврска да ја прими пратката назад и да го плати трошокот за услугата на КАРГО ЕКСПРЕС.
- КАРГО ЕКСПРЕС има право да не изврши достава до врата или подигнување од врата, на места на кои: нема пристап и паркинг за возилото со кое се врши услугата, се наоѓа во зона забранета за сообраќај за возилото со кое се врши услугата, се наоѓа надвор од места каде се даваат услугите, местото е различно од она кое е пријавено при нарачката или при праќањето на пратката.
- КАРГО ЕКСПРЕС не сноси одговорност и нема обврска да врши контрола на бројната состојба во пратката, веродостојноста на пратката и да потпишува испратници, фактури.
- За пратка со пријавена вредност праќачот покрај превозницата треба да поседува и потврда за вредност издадена од КАРГО ЕКСПРЕС. Пратка со откуп не се смета за пратка со пријавена вредност.
- Испраќачот е должен да поседува превозница за пратена пратка издадена и потпишана од вработен на КАРГО ЕКСПРЕС, која што е единствен валиден документ за испратена пратка по КАРГО ЕКСПРЕС. За подигање на парични средства од откуп испраќачот е должен да ја приложи превозницата која му е издадена од КАРГО ЕКСПРЕС.
- Плаќањето за услугата на КАРГО ЕКСПРЕС не може да се дели.
- Корисниците на услуги кои сакаат да плаќаат на фактура, треба претходно да склучат договор.
- Попуст се одобрува кога плаќачот нема неплатени обврски кон КАРГО ЕКСПРЕС со помината валута, а се пресметува по повратен коефициент.
- За секоја измена на дадените ултства при праќањето на пратката испраќачот е должен да испрати факс во центарот за нарачки на КАРГО ЕКСПРЕС или да направи корекција на документот кој му е издаден од КАРГО ЕКСПРЕС при праќањето.
- Документите потпишани од примачот, барателот е должен во рок од 10 дена од праќањето на пратката да ги подигне од експозитурата на КАРГО ЕКСПРЕС во градот каде што ја пратил пратката, или да поднесе рекламација дека документацијата не е вратена. Во спротивно се смета дека документацијата е подигната.
- Пратка не се предава ако примачот одбива да поступи по ултствата кои ги дал праќачот на пратката. Забрането е: да се отворат пратки заради проверка и да се враќа неплатениот откуп, освен ако тоа е писмено одобрено од праќачот.
- КАРГО ЕКСПРЕС има право да запре испорака на пратка кога испраќачот или примачот на пратката имаат неплатени обврски кон КАРГО ЕКСПРЕС или одбиваат да го платат превозот на пратката, се додека не се изврши плаќањето.
- КАРГО ЕКСПРЕС гарантира вредност на пратката до 10 пати поголема од цената на услугата. Обврска на праќачот е да ја пријави пратката со поголема вредност. За вредност до 60.000,00 ден. се доплаќа +2% од вредноста, а за вредност над 60.000,00 ден. се доплаќа за осигурување во осигурителна компанија.
- Одговорноста на КАРГО ЕКСПРЕС е ограничена исклучиво на физичко губење или оштетување на пратката, а одговорноста од било каков друг вид на загуба на клиентот (заработувачка, корист, камата, деловен потфат, работа) е исклучена.
- Надомест на штета: За пратки без пријавена вредност по процентот на оштетувањето на предметите во пратката кој го предизвикал КАРГО ЕКСПРЕС но не повеќе од 10 пати од цената на услугата, а за пратки со пријавена вредност по процентот на оштетувањето на предметите во пратката кој го предизвикал КАРГО ЕКСПРЕС но не повеќе од пријавената и потврдена вредност. Процентот на оштетувањето го одредува комисијата на КАРГО ЕКСПРЕС.
- Во случај на направена техничка грешка од страна на КАРГО ЕКСПРЕС лицето на кое по грешка му е испорачана пратка или парични средства е должно истата да ја пријави и врати во рок од 24 часа. Во спротивно КАРГО ЕКСПРЕС пратката и паричните средства ќе ги побарува по судски пат.
- Рекламации и барања се примаат во писмена форма во рок од 30 дена по испраќањето на пратката, на адреса: КАРГО ЕКСПРЕС ул. Солунска бр. 192-а, Битола. Рокот за решавање по рекламација е 30 дена.
- За издавање на документи од архивата на КАРГО ЕКСПРЕС се поднесува писмено барање и КАРГО ЕКСПРЕС наплаќа за таа услуга.
- Во случај на спор надлежен е Основен Суд - Битола.

ОДЛИЧНИ ЦЕНИ, Без обврзувачки договори

КАРГО ЕКСПРЕС
www.kargoekspres.mk

центар за информации и нарачки
047 220 350
047 241 327
070 307 883



Застапништво :

од 2003 год.
Сигурна испорака